

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ на примените кандидати во III уписен
рок (16 септември, 2015 година) на сите студиски програми на
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА во Скопје,
во учебната **2015/2016** година

1. **ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА**
- кандидатите ќе ги добијат **БЕСПЛАТНО** во
Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје;
2. **ТРИ ФОТОГРАФИИ (2 - 6 x 9 и 1 - 4 x 5);**
3. **ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ** за запишување со **50** денари т.м.;
4. **ПОТВРДА** за уплатени **750,00** денари - за информативни,
информатички, културни и спортски активности на
студентите на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје со
назнака: **ИКСА на УКИМ**, Факултет за земјоделски науки и
храна - Скопје на жиро сметка **100000000063095**, депонент:
НБРМ, со сметка на буџетски корисник **1600103689 788 18**
приходна шифра **723012**, програма **41**.
5. **ПОТВРДА** за уплатени **1.850,00** денари - за активности и
услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и
храна во Скопје, со назнака: АУС на ФЗНХ, на жиро сметка на
Факултетот за земјоделски науки и храна **160010454578810**,
Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**,
повикување на број **723019**, програма **41**, начин **1**.
6. **ПОТВРДА** за уплатени **100,00** денари со назнака: за лично
осигурување на жиро сметка **370011100031098**, Банка на
примачот ЕУРО СТАНДАРД БАНКА, назив на примачот ЕУРО
ЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ - од Факултетот за земјоделски науки и
храна - Скопје. *(плава уплатница)*

7. **ПОТВРДА** за уплатени **100,00 денари** со назнака: за активности на **СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП)-Скопје** на жиро сметка **290100000024684**, даночен број, **4030991179870**, назив на примачот СП на ФЗНХ-Скопје, Банка на примачот **ТЕТЕКС БАНКА-Скопје**. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот. (*плава уплатница*);-препорака
8. Студентите во **ДРЖАВНАТА КВОТА** се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од **200,00 Евра** (во денарска противвредност), *во две еднакви рати* и тоа:
- при запишувањето на зимскиот семестар **100 Евра** и при запишувањето на летниот семестар **100 Евра**.

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година пооделно**, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

9. **РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОПРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ** се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од **400 Евра** (во денарска противвредност) според средниот курс на НБРМ, *во две еднакви рати* и тоа:
- при запишувањето на зимскиот семестар **200 Евра** и при запишувањето на летниот семестар **200 Евра**.

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година пооделно**, со назнака: надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 21.09.2015 година (понеделник). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК.

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.